

ЛОЦИРАЊЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ НАМЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛОЦИРАЊЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ НАМЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Редоследот по кој треба да се врши лоцирањето на различните намени во процесот на изработка на урбанистичкиот план е следниот:

1. Лоцирање на отворени простори и простори за критичните процеси во животната средина
2. Лоцирање на регионално ориентирани активности
 - А. Работни зони:
 - производни комплекси
 - комплекси на сервиси
 - Б. Централни зони
 - градски центри
 - секундарни и реонски центри
 - В. Специјализирани образовни, културни, здравствени и други содржини
3. **Лоцирање на локално ориентирани активности**
 - А. Домување
 - Б. Содржини поврзани со домувањето, првенствено од областа на социјалната инфраструктура, секојдневното снабдување и рекреација

ЛОЦИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО ОРИЕНТИРАНИ АКТИВНОСТИ


Локално ориентирани активности

А. Домување

Б. Содржини поврзани со домувањето, првенствено од областа на социјалната инфраструктура, секојдневното снабдување и рекреација

А. Зони за домување

Идејните основи на организацијата на станбените делови во градовите во дваесеттиот век се поврзани со долгата историја на истражувањето на социјалните и физичките аспекти на планирањето на зоните за домување и нивното взајемно делување како основа за просторната организација на домувањето.






Фуриеовата замисла за фаланстерија, реализирана преку Фамилистеријата на Годен во Гиза, Франција, во периодот 1858-1883



Фамилистиријата на Годен во Гиза, Франција, 1858-1883



Браќата Левер, Работничката населба Порт Санлајт, Велика Британија, 1888

ЛОЦИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО ОРИЕНТИРАНИ АКТИВНОСТИ

Локално ориентирани активности

А. Домување

Б. Содржини поврзани со домувањето, првенствено од областа на социјалната инфраструктура, секојдневното снабдување и рекреација

А. Зони за домување




Уште од 1929 година и идеите на Кларенс Пери физичките критериуми на големина, граници, обезбедување на отворени простори и сервиси, како и интерно ориентиран сообраќаен систем дефинираа *единици на соседство* кои беа набљудувани како основа на социјалните интеракции, партиципацијата и социјалната контрола во рамките на населбите.


Концептот подоцна е менуван и добива критики по повеќе основи: дека врши сегрегација, хомогенизација на исти социјални стратуми, дека предизвикува создавање на „безлични градски делови“ и сл.

Карактеристично за втората половина на дваесеттиот век е конвергенцијата на различните концепти за домување и нивната заемна поврзаност.


- Позиционирање на училиштето како јавен објект
- Артериските улици како градници на единицата на соседството
- Карактерот на внатрешните улици
- Зоните за услужни дејности и проширене домување
- Вредноста на слободниот простор



Кларенс Пери, Графички приказ на идејата за суперблок, 1929 год



Кларенс Сtein и Хенри Рајт,
Населбата Редбурн во САД, 1929 год.





Тбилиси, Грузија



Москва, Русија




Талин, Естонија




Иван Николаев, Дворец на комуната на текстилниот институт во Москва, 1930 година




Корбизје, Единицата за домување во Марсеј, 1947 година






Фредерик Гиберд, План на новиот град Харлоу во Велика Британија, 1947 година



Левлин-Дејвис, План на новиот град Милтон Кинз во Велика Британија, 1967 година



Модел на станбена заедница за 5000 жители,

СТАНБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА 5000 СТАНОВНИКА

Легенда

- A - високи становни сектори
- B - комерција
- C - Дом ује + ради
- D - дечји садови
- E - дејав. објекти
- F - Помоћни дам
- G - спортски спорти
- H - логори за избегачи, становници и пристани
- I - парки
- J - макетични парки
- K - центри за бројне објекте
- L - издавачи за бројне објекте

ВАЖНИ ПОДАЦИ О НАЈДУВЛЈИВИМ

Број		Минимално	Максимално
1	помоћни дам	341	341
2	бледарска	838	838
3	дом ује + ради	100	100
4	макетични парки	65	65
	Укупно	1.947	1.947

Број становника	Минимално	Максимално
1	помоћни дам	740
2	бледарска	3.286
3	дом ује + ради	890
4	макетични парки	400
	Укупно	5.000

Површија појединачни	Минимално	Максимално
1	1.20 м ²	1.20 м ²
2	1.20 м ²	1.20 м ²
3	5.00 м ²	5.00 м ²
	Укупно	21.80 м ²

Површија појединачни	Минимално	Максимално
1	3.040 м ²	3.040 м ²
2	21.715 м ²	21.715 м ²
3	5.000 м ²	5.000 м ²
4	4.234 м ²	4.234 м ²
5	специјални парки (издавачи)	(издавачи)
	12.347 м ²	12.347 м ²
	Укупно становни површија	47.145 м ²

Површија појединачни	Минимално	Максимално
1	17.140 м ²	17.140 м ²
2	25.195 м ²	25.195 м ²
3	142.130 м ²	142.130 м ²
4	35.000 м ²	35.000 м ²
	Укупно површија и то	239.325 м ²

Површија појединачни	Минимално	Максимално
1	19.730 м ²	19.730 м ²
2	66.360 м ²	66.360 м ²
3	10.000 м ²	10.000 м ²
4	7.400 м ²	7.400 м ²
	Укупно	100.000 м ²

Површија појединачни	Минимално	Максимално
1	0.72	0.72
2	0.02	0.02
3	0.15	0.15
	Површија спорти	0.45
	Број спорти	
1	300	300
2	300	300
3	30	30
	Површија број спорти	
1	300	300



В.Мушич, Н.Бежан, М.Старц, Сплит 3, 1969 г.

УП2



Во планирањето на домувањето во градот поделбата на различни зони сепак е корисно средство во дистрибуцијата на населението и утврдувањето на станбените потреби.

При лоцирање на зоните за домување подобро е да се тргне од потребите на домаќинствата отколку од потребите на соседствата и да се истражат потребите што треба да се задоволат во рамките на зоните за домување.

- потреба за засолниште – дом и основни пратечки содржини
- потреба за сигурност – сообраќај, физички и други хазарди
- потреба за подигање на семејството – здрава околина, соседски активности, образование, игра...
- потреба за симболична идентификација – чувство за припадност, чувство за место...
- потреба за социјална интеракција – просторни решенија и содржини кои ќе ја поткрепат
- потреба за рекреација – простори за активна и пасивна рекреација
- потреби за достапност – на содржини во и вон зоната за домување
- потреба за заштита на инвестицијата
- потреба за јавна ефикасност – да се намалат јавните трошоци.

Постапки при планирањето на зоните за домување:

1. **Снимање** на постојниот станбен фонд од аспект на неговата големина, состојба, квалитет, густина на домувањето (нето и бруто), процент на изграденост, коефициент на искористување на земјиштето и вредност на станбениот фонд
2. **Агрегација** на податоците по станбени делови (урбани/месни заедници)
3. **Утврдување на потребите** во областа на домувањето врз база на проекцијата за бројното движење на населението, просечната големина на семејството, претпоставениот стандард на домување и трендовите на побарувачка во домувањето
4. **Утврдување на потенцијалните локации за домување** во рамките на постојни станбени зони, станбени зони кои ќе претрпат реконструкција или на неизградено градежно земјиште и нивниот капацитет, со приказ на податоците по урбани/месни заедници
5. **Лоцирање** на планираната станбена изградба на предвидените локации, со нејзина дистрибуција во соодветни класи на густина, големина на локации и други особености.

УП2





Image © 2011 Aerodata International Surveys


©2010 Google

Elementi del progetto/Elements of the project


I divisori/The dividers




Il quadro/The frame







I padiglioni/The pavilions



Le connessioni/The connections





УП2




Image © 2011 Aerodata International Surveys

c2010

Google

Imagery Date: Oct 21, 2007

48°50'06.27"N 2°23'00.68"E elev 106 ft

Eye alt 2392 ft

УП2




Image © 2011 Aerodata International Surveys

©2010 Google


Imagery Date: Oct 21, 2007

48°50'08.97" N 2°23'01.28" E elev 107 ft

Eye alt 1082 ft

УП2






УП2








УП2



УП2











УП2





УП2





Microsoft Office Home > The New Bercy Neighborhood

stephanekirkland.com/the-new-bercy-neighborhood/ Vlatko P.

ABOUT PARIS REBORN PROFILE BLOG

Search ...

RECENT POSTS

- Paris à l'ère des véhicules autonomes
- Reinventing Paris
- The Ancien Régime's Fatal Blow
- Charles Percier at the Château de Fontainebleau
- Haussmann Redux at the Pavillon de l'Arsenal

POPULAR POSTS

- Paris's Architecture Museum: La Cité de l'Architecture et du Patrimoine
- Place de la République
- Densifying Paris
- Parc Clichy-Batignolles - Martin Luther King Seine Rive Gauche


SUBSCRIBE TO E-MAIL UPDATES

Enter your email address:

HISTORY OF PARIS, URBANISM

THE NEW BERCY NEIGHBORHOOD

NOVEMBER 27, 2011 STEPHANEKIRKLAND 4 COMMENTS



ЛОЦИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО ОРИЕНТИРАНИ АКТИВНОСТИ

Локално ориентирани активности

Б. Содржини поврзани со домувањето, првенствено од областа на социјалната инфраструктура, секојдневното снабдување и рекреација

Лоцирање на содржини од образованието:

- во зависност од големината на станбениот дел, учеството на целната популација, близината на училишта во соседните станбени делови, нивниот капацитет и достапност...

Лоцирање на содржини од социјалната заштита (детски градинки, домови за лица во трето добра):

- во зависност од големината на станбениот дел, учеството на целната популација, близината на слични објекти во соседните станбени делови, нивниот капацитет и достапност, традицијата и културните навики на населението...

Лоцирање на содржини поврзани со секојдневното снабдување и услуги:

- во зависност од големината на станбениот дел, близината на центри од повисок ред, видот на постојни капацитети за снабдување...

Лоцирање на содржини од рекреацијата:

- во зависност од големината на станбениот дел, близината на рекреативни центри од повисок ред, видот на постојните капацитети за рекреација...

Генералната распределба на различните намени во зоните за домување, според стандардите кои ги сугерира *American Planning Association*, ориентационо може да се изведе на следниот начин:

- 40 до 60 проценти (најчесто) за домување,
- 20 до 30 проценти на објекти за снабдување и централни содржини најчесто поврзани во објекти со мешовита намена,
- 10 до 40 проценти содржини како зеленило, рекреација, училиште, социјални установи...


Индикативна листа на комерцијални и други намени во центрите на станбените делови опфаќа:

- **трговија:** мали до средно големи трговски објекти, за секојдневни и делумно за периодични потреби, пазари...
- **услуги:** бербер, фризер, хемиско чистење... филијали на банка, пошта...
- **угостителство:** ресторани, снек барови, пивници, кафеа...
- **култура и забава:** повеќенаменски простори за собири, изложби, претставувања
- **образование и социјални установи:** детски јасли и градинки, основно училиште, средно училиште, објекти за лица во трето доба
- **верски објекти:** во зависност од доминантните конфесии

УП2




УП2




УП2




УП2



УП2




УП2




Google




УП2



УП2



УП2




УП2



УП2





УП2




УП2



УП2





УП2



УП2







УП2

